

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 14 октомври 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-1834/1 од 4 октомври 2021 година за промена на категорија на приклучок на Јавното претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово со ЕДБ 4017991103923 и тоа:
 - место на потрошувачка бр.0000000138359,
 - адреса на мерно место: ул. Пчински Пат, Куманово,
 - постоечка категорија на приклучок: LV 1.2,
 - нова категорија на приклучок: LV 2,
 - напонско ниво на мерење: низок напон и
 - локација на мерење: низок напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика* за промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во LV 2 на потрошувачот Јавно претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово и посебно да ја наведе причината за промена на категоријата на приклучокот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-1833/1 4 октомври 2021 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од LV 1.2 во LV 2 на потрошувачот Јавното претпријатие ВОДОВОД Куманово ВОДОВОД Куманово П.П. Куманово, место на потрошувачка бр. 0000000138359 и адреса на мерно место ул. Пчински Пат, Куманово.

Барањето е поднесено како резултат на контрола на мерното место од страна на Електродистрибуција ДООЕЛ, при што е констатирано дека истото е приклучено на НН извод на дистрибутивната мрежа на кој се приклучени и други корисници. Со оглед на тоа дека во постоечката евиденција на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје ова мерно место има категорија на приклучок LV 1.2, потребно е да се направи корекција на категоријата на приклучок во LV 2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави ГИС скица и фотографии од мерното место.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 5) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 271/20) согласно кој, во категоријата LV 2 припаѓаат сите нисконапонски приклучоци што не се

опфатен со категориите LV 1.1 и LV 1.2, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

Бр. 12-1834/2
14 октомври 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија

Марко Бислимоски